



Машина за перење алишта

Упатство за употреба



B5WF T 89418 MW

МК



Содржина

1 Упатства за безбедност	5	6.1 Контролен панел	22
1.1 Наменета употреба	5	6.2 Символи на екранот	23
1.2 Безбедноста на деца, ранливи лица и домашни миленици	5	6.3 Табела за програми и потрошувачка	24
1.3 Електрична безбедност	6	6.4 Избор на програма	26
1.4 Безбедност при ракување	7	6.5 Програми	26
1.5 Безбедност при инсталирање ..	7	6.6 Избор на температура	30
1.6 Безбедност при работа	9	6.7 Избор на брзина на центрифугата	31
1.7 Безбедност при одржување и чистење	10	6.8 Избор на помошна функција	31
2 Важни упатства за животната средина	11	6.8.1 Помошни функции	32
2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE	11	6.8.2 Функции/Програми избрани со притискање на копчињата за функции 3 секунди	33
2.2 Информации за пакувањето	11	6.9 Време на завршување	34
3 Технички спецификации	12	6.10 Вклучување на програмата	35
4 Монтажа	13	6.11 Заклучување на вратата за полнење	36
4.1 Соодветна локација за монтирање	13	6.12 Менување на изборот откако ќе се вклучи програмата	36
4.2 Монтирање на капаците на долниот панел	13	6.13 Откажување на програмата	37
4.3 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт	14	6.14 Крај на програмата	37
4.4 Поврзување со доводот за вода	15	6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување	38
4.5 Поврзување на одводното црево со одводот	15	6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz ...	38
4.6 Приспособување на ногалките ..	16	6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка	40
4.7 Електрично поврзување	16	6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz	40
4.8 Стартување	16	6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба	40
5 Почетна подготовка	16	6.15.5 Решавање проблеми	41
5.1 Сортирање алишта	16	6.16 Осветлување на барабанот	42
5.2 Подготовка на алиштата за перење	16	7 Одржување и чистење	42
5.3 Совети за заштеда на струја и вода	17	7.1 Чистење на фиоката за детергент	42
5.4 Ставање алишта	17	7.2 Чистење на вратата и барабанот	42
5.5 Соодветен капацитет на полнење	17	7.3 Чистење на кукиштето и на контролната табла	43
5.6 Користење детергент и омекнувач	18	7.4 Чистење на филтрите за довод на вода	43
5.7 Совети за ефикасно перење	20	7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата	43
5.8 Прикажано времетраење на програма	21	8 Решавање проблеми	44
6 Ракување со производот	22		

9	ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	49
---	--	----

Прво прочитајте го ова упатство за употреба!

Драг кориснику,

Ви благодариме што го избравте производот на Веко . Се надеваме дека ќе добиете најдобри резултати од Вашиот производ кој е произведен со висок квалитет и најсовремена технологија. Затоа внимателно прочитајте го целото упатство за употреба и сите други придружни документи пред да го користите производот.

Следете ги сите предупредувања и информации во упатството за употреба. Така се заштитувате себеси и Вашиот производ од можни опасности.

Задржете го упатството за употреба. Ако го предадете производот на некој, дајте го и упатството за употреба. Условите за гаранција, употребата и методите за решавање проблеми на производот се во упатството за употреба.

Симболи и дефиниции

Во упатството за употреба се користат следниве симболи:

	Опасност што може да резултира со смрт или повреда.
	Важни информации или корисни совети за употреба.
	Прочитајте го упатството за употреба.
	Рециклирачки материјали.
 	Предупредување за жешки површини.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Опасност што може да резултира со материјална штета на производот или неговата околина.



1 Упатства за безбедност

Овој дел ги вклучува упатствата за безбедност неопходни за да се спречи ризикот од лична повреда или материјална штета.

Нашата компанија нема да биде одговорна за штетите што може да настанат доколку не се почитуваат овие упатства.

- Инсталирањето и поправките мора секогаш да ги врши овластен сервис.
- Користете само оригинални резервни делови и додатоци.
- Не поправајте или заменувајте кој било составен дел на производот освен ако тоа не е јасно наведено во упатството за употреба.
- Не го изменувајте производот.



1.1 Наменета употреба

- Работниот век на производот е 10 години. Оригиналните резервни делови ќе бидат достапни за време на овој период за правилна работа на машината.
- Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е соодветен за комерцијална

употреба и не смее да се користи надвор од наменетата употреба.

- Производот може да се користи само за перење и плакнење алишта што се соодветно обележани
- Овој уред е наменет за употреба во домаќинството и слични примени. На пример;
 - Кујни за персоналот на продавници, канцеларии и други работни средини;
 - Фарми,
 - Од страна на клиенти на хотели, мотели и други сместувачки капацитети,
 - Сместување со појадок, средини слични на хостели,
 - Заеднички области на станбени блокови или перални.



1.2 Безбедноста на деца, ранливи лица и домашни миленици

- Овој производ може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со недоволно развиени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се

дадени надзор или упатства во врска со употребата на апаратот на безбеден начин за производот и поврзаните опасности.

- Деца помали од 3 години треба да се држат настрана освен ако не се под постојан надзор.
- Електричните производи се опасни за децата и домашните миленици. Децата или домашните миленици не треба да си играат, да се качуваат на производот или внатре во него. Проверете дали машината е празна пред користење.
- Користете ја функцијата за заштита за деца за да ги спречите да си играат со производот.
- Не заборавајте да ја затворите вратата за полнење кога ја напуштате просторијата каде е сместен производот. Децата и домашните миленици може да се зачлукат внатре и да се удават.
- Децата не треба да чистат и одржуваат без надзор на возрасен.
- Чувајте ги материјалите на пакувањето подалеку од деца. Ризик од повреда и задушување.

- Чувајте ги сите детергенти и адитиви што се користат за производот подалеку од дофат на деца.
- Исечете го кабелот за напојување и скршете и деактивирајте го механизмот за заклучување на вратата за полнење пред да го фрлите производот за безбедност на децата.



1.3 Електрична безбедност

- Производот треба да се исклучи од струја за време на инсталација, одржување, чистење или поправка.
- Доколку кабелот за напојување е оштетен, треба да се замени од овластениот сервис за да се избегнат можните ризици.
- Не го ставајте кабелот за напојување под и зад производот. Не ставајте тешки предмети врз кабелот за напојување. Не превиткувајте, гмечете и допирајте го кабелот за напојување до извори на топлина.
- Не користете продолжен кабел, повеќекратен приклучок или адаптер за ракување со производот.
- Приклучокот треба да биде лесно достапен. Доколку тоа не е можно, на електричната

инсталација треба да биде достапен механизам кој ги почитува законите за електрична енергија и кој ги исклучува сите приклучоци од електричната мрежа (осигурувач, прекинувач, главен прекинувач итн.).

- Не допирајте го приклучокот со влажни раце.
- Кога го исклучувате апаратот, не држете го кабелот за напојување, туку приклучокот.
- Погрижете се приклучокот да не е влажен, валкан или правлив.



1.4 Безбедност при ракување

- Исклучете го производот од струја пред да го преместите, извадете ги приклучоците за одвод на водата и главната водоводна цевка. Исцедете ја водата што останала во производот.
- Производот е тежок, не го преместувајте сами. Не држете ги деловите што се истакнуваат како што е вратата за полнење алишта за да го подигнете и преместите производот. Горниот капак треба да биде цврсто фиксиран за движење.

- Производот е тежок; треба внимателно да го носат две лица доколку има скали. Може да предизвика повреди ако производот падне врз Вас. Не удирајте и не испуштајте го производот додека го носите.
- Носете го производот во исправена положба.
- Проверете дали цревата и кабелот за напојување се превиткале, се потфатиле или се притиснале додека сте го туркале производот на неговото место по монтирањето или чистењето.



1.5 Безбедност при инсталирање

- Проверете ги информациите во упатството и упатствата за инсталација за да го подготвите производот за инсталација и проверете дали електричната мрежа, водоводната мрежа за чиста вода и одводот за вода се соодветни. Доколку не се, повикајте квалификуван електричар и водоводџија за да ги направат потребните подготовки. Овие операции се одговорност на клиентот.
- Проверете дали има оштетување на производот пред да го инсталирате. Не го инсталирајте производот доколку е оштетен.

- Може да дојде до повреди ако се стави рака во непокриен отвор. Затворете ги дупките на навртките за безбеден транспорт со пластични капаци.
- Не го инсталирајте или оставајте производот на места каде што може да биде изложен на надворешни услови.
- Не го инсталирајте производот на места каде што температурата паѓа под 0 °C.
- Не го ставајте производот на тепих или слична површина. Тоа би создало опасност од пожар бидејќи не може да прима воздух одоздола.
- Поставете го производот на рамен и тврд под и балансирајте со приспособливите ногалки.
- Поврзете го производот со приклучок за заземјување заштитен со осигурувач соодветен на вредностите за струја на етикетата за типот. Погрижете се заземјувањето да го изврши стручен електричар. Не користете го производот без соодветно заземјување според локалните/државните прописи.
- Вклучете го производот во штекер со вредности на напон и фреквенција соодветни на оние наведени на етикетата за типот.
- Не приклучувајте го производот на лабави, скршени, валкани, мрсни приклучоци или приклучоци што излегле од нивното лежиште или приклучоци со ризик од контакт со вода.
- Користете го новиот комплет црева даден со производот. Не ги употребувајте повторно старите комплекти црева. Не правете додатоци на цревата.
- Поврзете го доводното црево за вода директно со славината. Притисокот од славината треба да биде минимум 0,1 MPa (1 бар), а максимум 1MPa (10 бари). Од славината за една минута треба да истечат 10 до 80 литри вода за да може производот да функционира правилно. Ако притисокот на водата е над 1 MPa (10 бари), треба да се постави вентил за намалување на притисокот. Максималната дозволена температура е 25°C.

- Прицврстете го крајот на одводното црево за вода на одводот за испуштање нечиста вода, мијалникот или кадата.
- Поставете го кабелот за напојување и цревата на места без ризик од сопнување.
- Не го инсталирајте производот зад врата, лизгачка врата или на друго место што ќе спречи целосно отворање на вратата.
- Доколку треба да се стави машина за сушење над производот, зацврстете ја со соодветен апарат за поврзување што се добива од овластениот сервис.
- Постои ризик од контакт со електрични парчиња кога ќе се извадат горните капаци. Не го расклопувајте горниот капак на производот.
- Поставете го производот најмалку 1 cm подалеку од рабовите на мебелот.
- Не користете хемиски растворувачи на производот. Овие материјали содржат ризик од експлозија.
- Не ракувајте со неисправен или оштетен производ. Исклучете го производот од струја (или исклучете го осигурувачот со кој е поврзан), затворете ја славината и повикајте овластен сервис.
- Не ставајте извори на запалување (запалена свеќа, цигари, итн.) или извори на топлина (пегли, печки, печки итн.) над или во близина на производот. Не ставајте запаливи/експлозивни материјали во близина на производот.
- Не се качувајте на производот.
- Исклучете го производот од струја и затворете ја славината ако нема да го користите производот подолго време.
- Детергентот/материјалите за одржување може да се распрскаат од фиоката за детергент доколку се отвори додека работи машината. Контакт на детергент со Вашата кожа и очи е опасен.



1.6 Безбедност при работа

- Кога ги користите апаратите, користете само детергенти, омекнувачи и додатоци погодни за машина за перење.

- Погрижете се домашните миленици да не се качуваат во производот. Проверете дали машината е празна пред користење.
- Не ја отворајте заклучената врата за полнење присилно. Вратата ќе се отвори штом ќе заврши перењето. Ако вратата не се отвори, применете ги решенијата за грешката „вратата за полнење не се отвора“ во делот за решавање проблеми
- Не перете ги елементите извалкани со бензин, керозин, бензен, редуктори, алкохол или други запаливи или експлозивни материјали и индустриски хемикалии.
- Не користете директно детергент за хемиско чистење и не перете, плакнете или центрифугирајте алишта извалкани со детергент за хемиско чистење.
- Не ги ставајте рацете во барабанот што се врти. Почекајте додека барабанот веќе не се врти.
- Не ја ставајте раката или метален предмет под машината за перење.
- Доколку перете алишта на високи температури, испуштената вода за перење би Ви ја изгорела кожата

доколку е во контакт со Вашата кожа, на пр. кога одводното црево е поврзано со чешмата. Не ја допирајте водата што се испушта.

- Преземете ги следниве мерки на претпазливост за да спречите формирање на био-слој и непријатни миризби:
 - Проверете дали просторијата каде што е поставена машината за перење е добро проветрена.
 - Избришете ги гумената лента и стаклото на вратата за полнење со сува и чиста крпа на крајот од програмата.
- Стаклото на вратата за полнење се вжештува при перење на високи температури. Затоа не го допирајте стаклото на вратата за полнење додека машината пере, особено не им дозволувајте на деца.



1.7 Безбедност при одржување и чистење

- Не мијте го производот со машини за миење под притисок, со прскање пареа, вода или истурање вода.

- Не користете остри и абразивни алатки за чистење на производот. Не користете средства за чистење на домаќинството, сапун, детергент, гас, бензин, разредувач, алкохол, лак итн. додека чистите.
- Средствата за чистење кои содржат растворувачи може да испуштаат отровни испарувања(на пр. растворувач за чистење. Не користете средства за чистење кои содржат растворувачи.
- Може да има остатоци од детергент во фиоката за детергент кога ќе ја отворите за да ја исчистите.
- Не го расклопувајте филтерот на пумпата за празнење додека работи производот.
- Температурата во машината може да се зголеми до 90°C. Исчистете го филтерот откако ќе се олади водата во машината за да избегнете ризик од изгореници.

2 Важни упатства за животната средина

2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE



Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол за

класификација за отпадна електрична и електронска опрема (Директивата за отпадна електрична и електронска опрема).

Овој производ е направен со високо квалитетни делови и материјали што може да се користат повторно и што се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот производ заедно со домашниот отпад и со други видови отпад на крајот на неговиот животен век. Однесете го собирен центар за рециклирање електрична и електронска опрема. Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе за овие собирни центри.

Усогласеност со Директивата за ограничување на опасни супстанции (RoHS):

Производ што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ за ограничување на опасни супстанции (RoHS) (2011/65/EU). Не содржи опасни и забранети материјали наведени во Директивата.

2.2 Информации за пакувањето

Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во согласност со одредбите за заштита на животната средина на државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со домашниот или друг отпад. Однесете ги во собирните центри за материјали за пакување назначени локалните власти.

3 Технички спецификации

Име на добавувачот или комерцијален бренд	Beko
Име на модел	B5WF T 89418 MW
	7002940002
Номинална Капацитет (кг)	9
Максимална брзина на центрифуга (циклус/мин)	1400
Вградено	No
Висина (см)	84,5
Ширина (см)	60
Длабочина (см)	55
Единечен довод за вода / Двоен довод за вода	+ / -
Електрично поврзување (V/Hz)	230 V / 50Hz
Вкупна струја (A)	10
Вкупна моќност (W)	2200
Код на главен модел	1620

**ENERG**

SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A

До информациите за моделот зачувани во базата на податоци на производот може да се дојде со внесување на следната веб-локација и пребарување на идентификаторот на Вашиот модел (*) што се наоѓа на етикетата за енергија.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Вредностите за потрошувачка се применуваат кога безжичната мрежна врска е исклучена.

 Времетраењето на поддршката за софтверски ажурирања во однос на кибер-безбедноста на производот е гарантниот период на производот. По ова време, софтверските ажурирања поврзани со кибер-безбедност не се загарантирани.

Табела со симболи

															
Прегригори	Еко	Еко+	Екстра моќност	Дополнителна вода	Против тупање	Отворување откако од дремачка машиница	Пареа	Ноктен режим	Нагорување	Одсушено главие	Киснење	Автоматско допирање	Избор на течни дверти	Избор на осекување	
															
Плавиење	Центрифуга* Цериње	Цериње	Температура	Центрифуга	Не Центрифуга	Вода од чешма (Парел)	Без вода	Одсушено време	Врата Заклучување	Дете Заклучување	Волучување/ис учување	Волучување/лау ирење	Ниво на важност	Доравно елементи	Промена програм
															
Париње	Во ред (Ри)	Откажи	Против тупање*	Сушење	Екстра суво	Исување за дигење	Сушење за пелет	Температурно сушење	Пари и неси						

4 Монтажа



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!



Вашата машина за перење автоматски ја открива количината алишта што е внатре кога избирате програма.

При инсталација на производот, пред првата употреба треба да се калибрира за да се осигура дека откривањето на количината на алишта се прави на најпрецизен начин.

За да се направи ова, изберете ја програмата Чистење на барабанот* и откажете ја функцијата за центрифуга. Пуштете ја програмата без алишта. Почекајте да заврши програмата, би требало да трае околу 15 минути.

*Името на програмата може да варира во зависност од моделот. За соодветен избор на програма, прегледајте го делот за описи на програми.

- Контактирајте со најблискиот овластен сервис за инсталирање на апаратот.
- Погрижете се инсталирањето и електричното поврзување на производот да бидат направени од овластен сервисер. Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од работа извршена од неовластени лица.
- Подготовката на локацијата и инсталацијата на струјата, водата и одводот на местото за монтажа се одговорност на потрошувачот.
- Проверете дали доводот за вода, одводните црева и електричниот кабел се превиткале, скинале или притиснале додека сте го туркале производот на своето место по монтажа или чистењето.

- Пред монтажата, проверете визуелно дали производот има дефекти. Не го инсталирајте производот доколку е оштетен. Оштетените производи претставуваат ризик за безбедноста.

4.1 Соодветна локација за монтирање

- Поставете го производот на тврд и рамен под. Не го поставувајте врз дебел килим или други слични површини. Поставувањето на несоодветен под ќе предизвика проблеми со бучава и вибрации.
- Вкупната тежина на машината за перење алишта и на сушалната - кога се целосно наполнети - кога се ставени една врз друга изнесува околу 180 кг. Ставете го производот на цврст и рамен под што има задоволителен капацитет на носивост.
- Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
- Не го инсталирајте производот на места каде што температурата може да падне под 0 °C. Замрзнувањето може да го оштети производот.
- Оставете минимално растојание од 1 cm меѓу производот и мебелот.
- Доколку планирате да го инсталирате производот на површина со скапила, не го поставувајте во близина на работ.
- Не го ставајте производот врз некаква платформа.
- Не поставувајте извори на топлина како што се шпорет, пегли, рерни итн. на апаратот и не ги користете на производот.


4.2 Монтирање на капаците на долниот панел



Кај некои модели, основните делови на производите се целосно затворени. Овие производи немаат приклучоци и капацы.

- Со цел да се зголеми пријатноста на звукот на производот, прикачете го капакот А откако ќе ја извадите пената од пакувањето.


Капак А



Малку навалете ја машината наназад. Поставете ги јазичињата на капакот А на долниот панел. Завршете го монтирањето со вртење на капакот.


- Капакот Б и капачето се по избор. Доколку се достапни, прикачете го капакот Б и капачето.

Капак Б



Поставете ги јазичињата на капакот Б на долниот панел. Завршете го монтирањето со вртење на капакот.


Капаче



Притиснете го капачето со прстот за да го вметнете.

4.3 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт

1. Олабавете ги сите навртки за безбеден транспорт со соодветен клуч додека не започнат да се вртат слободно.
2. Свиткајте го внатрешниот дел со притискање на местата за фат и извлечете го делот надвор.
3. Во дупчињата на задниот панел прикачете ги пластичните капачиња што се доставени во кесето со упатството за употреба.



СООПШЕНИЕ

Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред да работите со машината. Инаку, производот ќе се оштети.



СООПШЕНИЕ

Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на сигурно место ако треба повторно да ги употребите кога машината за перење ќе треба да се премести. Поставете ги навртките за безбеден транспорт по обратен редослед од постапката за вадење. Никогаш не поместувајте го уредот без правилно поставени навртки за безбеден.

4.4 Поврзување со доводот за вода





СООПШТЕНИЕ

Моделите со единичен довод за вода не треба да се поврзуваат со славина за топла вода. Во тој случај, алиштата ќе се оштетат или производот ќе се префрли во заштитен режим и нема да работи.

Не користете стари или користени црева за довод на вода на нов производ. Тоа може да предизвика истекување на вода од машината и да ги извалка Вашите алишта.

1. Затегнете ги сите навртки со рака. Никога не користете алат за нивно затегнување.
2. Целосно пуштете ги славините откако ќе ги поврзете цревата за да проверите дали протекнува вода на местата каде што се спојките. Ако има протекнување, затворете ја славината и извадете ја навртката. Проверете го диштунгот и повторно затегнете ја навртката внимателно. За да спречите протекнување и последователна штета, славините затворајте ги кога не го користите производот.




4.5 Поврзување на одводното црево со одводот

1. Прикачете го крајот на одводното црево директно со одводот на вода, лавабо или када.



Куката ќе се поплави доколку одводното црево за вода се измести при испуштањето на вода. Постои и ризик од горење поради високите температури на перење. За да спречите вакви ситуации и да бидете сигурни дека Вашата машина без проблем ги извршува процесите на полнење и празнење, добро прицврстете го одводното црево.

2. Поврзете го одводното црево на минимална висина од 40 cm и максимална висина од 100 cm.
3. Инсталирањето на одводното црево за вода на ниво на земјата или блиску до подот (40 cm подолу), а потоа подигање на истото го отежнува испуштањето вода, а алиштата може да излезат многу влажни. Затоа следете ги висините што се дадени на сликата.



4. За да спречите отпадната вода повторно да се врати во производот и да се обезбеди лесно одводнување, не потопувајте го крајот на црево во отпадната вода или не ставајте го во одводот повеќе од 15 cm. Доколку е предолго, скратете го.
5. Крајот на црево не смее да биде превиткан, нагазен ниту црево треба да биде притиснато меѓу одводот и машината. Во спротивно, може да се појават проблеми со испуштањето вода.
6. Ако должината на црево е многу кратка, додајте оригинално црево за продолжување. Вкупната должина на црево не треба да биде подолга од 3,2 м. За да спречите протекнување на вода, секогаш прицврстувате го поврзувањето меѓу продолжното

црево и одводното црево на производот со соодветен стегач за да не се откачи и да предизвика протекување.

4.6 Приспособување на ногалките

4.7 Електрично поврзување

Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со осигурувач 16 А. Нашата компанија нема да одговара за штетите што ќе настанат поради користење на производот без заземјување според локалните прописи.

- Поврзувањето мора да биде усогласено со државните регулативи.
- Инфраструктурата на електричното поврзување на машината мора да биде соодветна и да одговара на барањата на производот. Препорачливо е да се користи заштитен уред за диференцијална струја.
- Приклучокот за ел. енергија мора да биде на дофат по монтирањето.
- Доколку тековното напојување на осигурувачот или на прекинувачот во куќата е помала од 16 амperi, повикајте квалификуван електричар да постави осигурувач од 16 амperi.
- Дадениот напон во поглавјето „Технички спецификации“ мора да биде еднаков на напонот на струјата во штекерот.


- Не поврзувајте преку продолжени кабли или повеќенаменски приклучоци. Може да дојде до прегревање и горење поради кабелот за поврзување.



Оштетените кабли за напојување треба да ги замени овластен сервис за да се спречи можна опасност.

4.8 Стартување

Пред да почнете да го користите производот, направете ги подготовките опишани во поглавјето „Упатства за животната средина“ и „Инсталација“. Прво вклучете ја програмата за чистење на барабанот за да ја подготвите машината за перење алишта. Доколку оваа програма ја нема кај Вашата машина, применете го методот опишан во поглавјето „Чистење на вратата за полнење и барабанот“.



Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. Не е штетно за производот.

5 Почетна подготовка



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

5.1 Сортирање алишта

- Сортирајте ги алиштата во согласност со видот ткаенина, боја и степенот на извалканост, како и со дозволената температура на водата.
- Секогаш почитувајте ги упатствата што се дадени на етикетите на облеката.

5.2 Подготовка на алиштата за перење

- Алиштата со метални предмети како што се жици, ремени или метални копчиња ќе го оштетат производот. Тргнете ги металните делови или перете ги алиштата ставени во вреќичка за перење или во навлака за перница.
- Извадете ги сите предмети од џебовите, како што се монети, пенкала или спојувалки и превртете ги

џебовите нанадвор и исчетајте ги. Таквите предмети може да го оштетат производот и да предизвикуваат проблем со бучава.

- Ставете ги малите алишта, како што се бебешките чорапчиња или најлонските чорапи во вреќичка за перење или во навлака за перница.
- Ставете ги завесите внатре без да ги притискате. Извадете ги деловите за закачување на завесите. Деловите за закачување на завеси може да предизвикаат влечење и кинење на завесата.
- Закопчајте ги патентите, зашијте ги разлабавените копчиња и искинатите делови на алиштата.
- Перете ги производите со етикети „може да се пере во машина“ или „рачно перење“ само на соодветна програма.
- Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, темно обоени памучни ткаенини може да испуштат многу боја. Исперете ги посебно.
- Тврдокорните дамки мора да се третираат соодветно пред перење.
- Перете ги панталоните и деликатните алишта превртени наопаку.
- Алиштата на коишто има материјали како брашно, прашина од бигор, млеко во прав, итн. мора прво да се истресат пред да се стават во производот. Правта од алиштата може со време да се налепи на внатрешните делови на производот и да го оштети.

5.3 Совети за заштеда на струја и вода

Следниве информации ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки и штедлив начин.

- Користете го максималниот капацитет на полнење на производот што го дозволува програмата што сте ја избрале, но не преполнувајте го. Видете во „Табела за програми и потрошувачка“
- Следете ги упатствата за температурата на пакувањето на детергентот.

- Перете ги малку извалканите алишта на ниски температури.
- Користете побрзи програми за мали количини на малку извалкани алишта.
- Не користете претперење и високи температури за алишта што не се многу валкани или исфлексани.
- Ако планирате да ги исушите алиштата во сушална, изберете ја најголемата брзина за центрифугата што се препорачува за тој циклус на перење.
- Не користете повеќе детергент од препорачаната количина наведена на пакувањето.

5.4 Ставање алишта

1. Отворете ја вратата за полнење.
2. Ставете ги алиштата во производот така што ќе бидат лабаво распоредени.
3. Притиснете ја вратата за полнење да се затвори додека не слушнете звук на заклучување. Проверете дали некое парче од облеката се зафатило за вратата. Вратата за полнење е заклучена додека работи програмата. Заклучувањето на вратата ќе се исклучи штом ќе заврши програмата. Потоа, можете да ја отворите вратата за полнење. Доколку вратата не се отвори, применете ги решенијата дадени за грешката „Вратата за полнење не може да се отвори“ во делот за отстранување проблеми.

5.5 Соодветен капацитет на полнење

Максималниот капацитет за полнење зависи од видот на алиштата, степенот на извалканост и саканата програма за перење.

Производот автоматски ја прилагодува количината вода според тежината на алиштата ставени во неа.




Следете ги упатствата во „Табела за програми и потрошувачка“. Кога апаратот е преоптоварен, перењето не ги дава посакуваните резултати. Исто така, може да се појават проблеми со бучава и вибрации.

5.6 Користење детергент и омекнувач



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги упатствата на производителот на пакувањето кога користите детергенти, омекнувачи, штирак, средства за белење и обезбојување, средства против бигор и следете ги дадените информации за дозирањето. Користете мерилка ако има.



Фиоката за детергент се состои од три дела:

- (1) за претперење,
- (2) за главно перење,
- (3) за омекнувач,
- (☼) дел со сифон во преградата за омекнувач,
- (☞) има апарат за течен детергент за употреба на течен детергент во главната преграда за перење.

Детергент, омекнувач и други средства за чистење

- Додајте детергент и омекнувач пред да ја вклучите програмата за перење.

- Не ја оставајте отворена фиоката за детергент додека е во тек програма за перење.
- Доколку користите програма без претперење, не ставајте детергент во преградата за претперење (преграда бр. 1).
- Доколку користите програма за претперење, стартувајте ја машината откако ќе додадете детергент во прав во преградите за претперење и главно перење (прегради 1 и 2).
- Не избирајте програма со претперење ако користите вреќичка или топка со детергент. Ставете ги топката или вреќичката со детергент директно меѓу алиштата во производот.
- Доколку користите течен детергент, следете ги упатствата во „Употреба на течен детергент“ и не заборавате да го ставите апаратот за течен детергент во правилната положба.

Избор на вид детергент

Видот детергент што треба да се користи зависи од видот на ткаенината и бојата.

- Користете различни детергенти за обоени и бели алишта.
- Перете ги деликатните алишта само со специјални детергенти (течен детергент, шампон за волна, итн.) што се наменети само за деликатни алишта.
- Се препорачува употреба на течен детергент за перење темно обоени алишта или прекривки.
- Перете волна со посебни детергенти направени специфично за волна.
- Прегледајте го делот за описи на програми за предложената програма за различни текстили.
- Сите препораки за детергенти се важечки за температурниот опсег на програмите што може да се избере.



Треба да се користат само детергенти, омекнувачи и адитиви погодни за машини за перење.
Не користете сапун во прав.

Прилагодување на количината на детергент

Количината на детергентот зависи од количината на алиштата за перење, колку се извалкани и тврдоста на водата.

- Не ги надминувајте препорачаните вредности на дозирање на пакувањето на детергентот за да се решат проблемите со прекумерна пена и слабо плакнење, за да заштедите пари и да ја заштитите животната средина.
- Користете помали количини детергент за помалку извалкани алишта, особено во области со мека вода.

Употреба на омекнувачи

Ставете омекнувач во преградата за омекнувач во фиоката за детергент.

- Не надминувајте го нивото ($> \max <$) што е означено во преградата за омекнувачот.
- Ако омекнувачот не е течен, разредете го со вода пред да го ставите во преградата за омекнувач.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете течни детергенти или други материјали со својства за чистење освен ако не се наменети за употреба во машина за перење за омекнување на алиштата.

Употреба на течни детергенти

Ако производот има апарат за течен детергент

- Притиснете и завртете го апаратот на местото каде што е прикажано кога сакате да користите течен детергент. Делот што паѓа надолу ќе послужи како бариера за течниот детергент.
- Исклучете со вода кај неговото место или извадете го од неговото место кога е потребно. Не заоравајте да го ставите апаратот во главната преграда за перење (преграда бр. 2) по чистењето.
- Апаратот треба да биде поставен нагоре ако користите детергент во прав.



Употреба на детергент во гел и во форма на таблета

- Ако детергентот е течен и нема преграда за течен детергент во Вашиот производ, ставете го детергентот во гел во преградата за главно перење во првото примање вода. Ако производот има преграда за течен детергент, наполнете ја преградата со детергент пред да ја вклучите програмата.
- Ако детергентот во гел не е течен или е во форма на таблета со течен детергент, ставете го директно во барабанот пред перење.
- Ставете го детергентот во форма на таблета во преградата за главно перење (преграда бр. 2) или директно во барабанот пред перење.

Употреба на штирак

- Ставете течен штирак, штирак во прав или фабричка боја во преградата за омекнувач.
- Не користете омекнувач и штирак во иста програма на перење истовремено.
- Избришете ја внатрешноста на производот со влажна и чиста крпа по употреба на штирак.

Употреба на средство против бигор

- По потреба, користете само средство против бигор направено за машини за перење.

Употреба на средства за белење и обезбојување

- Изберете програма со претперење и додајте белило на почеток на претперењето. Не ставајте детергент во предградата за претперење. Како алтернатива, изберете програма со дополнително плакнење и додајте

белило додека производот прима вода во преградата за детергент за време на првиот чекор на плакнење.

- Не ги мешајте и не користете белило и средство за обезбојување заедно.
- Бидејќи белилото може да предизвика иритација на кожата, користете само мали количини (1/2 филџан за чај - приближно 50 мл и добро исплакнете ги алиштата.
- Не истурајте го белилото директно врз алиштата.
- Не користете белило за алишта во боја.

- Изберете програма за перење со ниска температура кога користите средство за обезбојување на база на кислород.
- Средствата за обезбојување на база на кислород може да се користат заедно со детергент. Меѓутоа, доколку ја нема истата вискозност како детергентот, прво ставете го детергентот во преградата бр. „2“ во фиоката за детергент и почекајте производот да го исплакне детергентот за време на внесувањето вода. Додадете го обезбојувачот во истата преграда додека машината продолжува да внесува вода.

5.7 Совети за ефикасно перење

	Алишта			
	Светли бои и бели алишта	Бои	Црни/Темни бои	Деликатни алишта / Волна / Свила
	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: 40-90 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -30 °C)

Ниво на извалканост	Многу извалкани (Тврдокорни дамки како масло, кафе, овошје и крв.)	Можеби ќе треба да ги третираме дажките пред да ги ставиме на переење или да вклучиме и предпереење. Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.
	Вообичаено извалкани (На пример дамки од телото на јаките и на манжетните)	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за средно извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.
	Малку извалкани (Нема видливи дамки.)	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.

5.8 Прикажано времетраење на програма

Времетраењето на програмата може да се види на приказот на машината кога се избира програма. Во зависност од количината алишта во машината, пенењето, неизбалансираноста на алиштата, варирањето на напонот, притисокот на водата и поставките на програмата, времето на програмата автоматски се приспособува додека програмата работи.


Посебен Случај: Кога стартуваат програмите за памук и памук еко, екранот го прикажува времетраењето за пола полнење. Тоа е најчеста употреба. Откако ќе стартува програмата, за 20-25 минути, машината го открива реалното полнење. Ако откриеното полнење е повеќе од половина, програмата за мерење можете да ја приспособите соодветно, а времетраењето на програмата автоматски се зголемува. Измената можете да ја видите на екранот.

6 Ракување со производот




Прво прочитајте го делот
„Безбедносни упатства“!

6.1 Контролен панел



- | | |
|---|--|
| 1 Копче за избор на програма | 2 Копче за прилагодување на брзината на вртежите |
| 3 Копче за поставување температура | 4 Екран |
| 5 Копче за вклучување/исклучување | 6 Копче за вклучување / паузирање |
| 7 Копче за поставување на време на завршување | 8 Копче 5 за дополнителни функции |
| 9 Копче 4 за дополнителни функции | 10 Копче 3 за дополнителни функции |
| 11 Копче 2 за дополнителни функции | 12 Копче 1 за дополнителни функции |
| 13 Копче за далечинска контрола | 14 ЛЕД-сијалички за избор на програма |

6.2 Символи на екранот



- | | |
|---|--|
| 1 Индикатор за температура | 2 Индикатор за безжично поврзување |
| 3 Индикатор за далечинско управување | 4 Индикатор за следење на програмата |
| 5 Информации за времетраењето | 6 Индикатор за започнување на програмата |
| 7 Индикатор за вклучено задоцнето започнување | 8 Индикатор за вклучено заклучување на вратата |
| 9 Индикатори 5 за дополнителни функции | 10 Индикатор за вклучено заклучување за деца |
| 11 Индикатори 4 за дополнителни функции | 12 Индикатор дека нема вода |
| 13 Индикатори 3 за дополнителни функции | 14 Индикатори 1 за дополнителни функции |
| 15 Индикатори 2 за дополнителни функции | 16 Индикатор за брзина на центрифугата |



Сликите што се користат за опис на машината во овој дел се шематски и може да не се совпаѓаат целосно со карактеристиките на Вашата машина.

6.3 Табела за програми и потрошувачка

МК						Помошни функции					
Програма	Температура °C	Максимално полнење (кг)	Потрошувачка на вода (л)	Потрошувачка на енергија (kWh)	Максимална брзина	Steam (Пареа)	AntiCrease+ (Против набори+)	Quick / Intense (Брзо / Интензивно)	Extra Rinse (Екстра плакнење)	Prewash (Претпереење)	Температура °C
Cottons	90	9	102	2,60	1400	•	•	•	•	•	Ладно - 90
	60	9	102	2,00	1400	•	•	•	•	•	Ладно - 90
	40	9	100	1,30	1400	•	•	•	•	•	Ладно - 90
Eco 40-60	40***	9	65	0,745	1400						40-60
	40***	4,5	48	0,415	1400						40-60
	40***	2	35	0,202	1400						40-60
Synthetics	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	•	Ладно - 60
	40	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	•	Ладно - 60
Xpress/Super Xpress	90	9	70	2,50	1400	•	•	•	•		Ладно - 90
	60	9	70	1,35	1400	•	•	•	•		Ладно - 90
	30	9	70	0,20	1400	•	•	•	•		Ладно - 90
Xpress/Super Xpress + Брзо переење	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•		Ладно - 90
Woolens/Hand Wash	40	1,5	55	0,50	1200				•		Ладно - 40
Shirts	60	3	70	1,40	800	*	•	•	•	•	Ладно - 60
Drum Clean	90	-	76	2,33	600	*					90
Outdoor/Sport	40	3,5	55	0,50	1200					•	Ладно - 40
StainExpert	60	4	85	1,55	1400			•		•	30-60
Hygiene+	90	9	135	3,20	1400	*			*		20-90
SteamTherapy		1	1,5	0,11	-	*					Ладно -
Downloaded Program *****											
Mix (Мешани)	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•		•	Ладно - 40
Curtain (Завеси)	40	2	79	0,69	800		*		*	•	Ладно - 40
Delicates (Деликатни)	40	3,5	55	0,72	800				•		Ладно - 40
Lingerie (Долна облека)	30	1	64	0,29	600				*		Ладно - 30
Soft Toys (Меки играчки)	40	2	53	0,60	1200		*		*		Ладно - 40
Duvet / Down Wear (Јоргани/наметки)	60	2	89	1,31	800	•			•		Ладно - 60

• : Се избира.

* : Автоматски избрано, не може да се откаже.

*** : Програмата Есо 40-60 е програма за тестирање според избор на температура од 40 ° C, регулатива на ЕУ - ЕУ/ 2019/2014 и EN 60456: 2016 / A11: 2020 стандард.

***** : Овие програми може да се користат со апликацијата HomeWhiz. Потрошувачката на енергија може да се зголеми поради поврзувањето.

- : Видете го описот на програмата при максимално полнење.



Прочитајте го делот за инсталација во упатството за употреба пред првата употреба. Помошните функции на табелата може да варираат во зависност од моделот на машината. Потрошувачката на вода и ел. енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на водата, тврдината на водата и температурата, од температурата во средината, видот и количината на алиштата, од изборот на дополнителните програми и од промените во напонот.

Моделите на избор за помошни функции може да се променат од производителот. Новите модели на избор може да се додадат или отстранат.

Брзината на центрифугата на машината може да варира зависно од програмата, но оваа брзина не може да ја надмине максималната брзина на машината.

Нивото на бучава и влажност варира во зависност од брзината на центрифугирање; кога ќе се избере поголема брзина на центрифугирање за време на фазата на центрифугирање, алиштата содржат помалку влага, но на крајот од програмата се јавува поголема бучава.



Може да го видите времетраењето на перењето на екранот на машината додека избирате програма. Во зависност од количеството алишта што сте го ставиле во машината, може да има разлика од 1 -1,5 часа помеѓу времетраењето прикажано на екранот и вистинското времетраење на циклусот за перење. Времетраењето автоматски ќе се ажурира веднаш по започнувањето на перењето. Секогаш избирајте ја најниската потребна температура. Најефикасни програми во однос на потрошувачката на енергија се генерално оние што перат на ниски температури подолго време.

Вредности на потрошувачка (МК)

	Избор на температура °C	Брзина на центрифуга (циклус/мин)	Капацитет (кг)	Времетраење на програма (ч:мин)	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)	Потрошувачка на вода (литар/циклус)	Температура на перење (°C)	Процент на преостаната влага (%)
Eco 40-60	40	1400	9,0	03:48	0,745	65,0	31	52,2
	40	1400	4,5	02:53	0,415	48,0	25	52,0
	40	1400	2,5	02:53	0,202	35,0	21	56,5
Cottons	20	1400	9	03:30	0,700	100,0	20	53,9
Cottons	60	1400	9	03:30	2,000	102,0	60	53,9
Cottons	40	1200	3	02:15	0,850	68,0	40	40
Cottons	30	1400	9	00:28	0,200	70,0	23	62
Synthetics	40	1400	9,0	03:48	0,745	65,0	31	52,2
Xpress/Super Xpress	40	1400	4,5	02:53	0,415	48,0	25	52,0

Вредностите за потрошувачка дадени за програмите освен за програмата Eco 40-60 се само индикативни.


6.4 Избор на програма

1. Изберете ја програмата соодветна на видот, количеството и валканоста на алиштата според „Табела за програми и потрошувачка“.



Програмите се ограничени со најголема брзина на центрифугата, соодветна за дадениот вид текстил. При избор на програма, секогаш земајте ги во предвид видот ткаенина, бојата, степенот на нечистотија и дозволената температура на водата.

2. Изберете ја посакуваната програма со тркалцето за избор на програма.



6.5 Програми

- Кога оваа карактеристика е активна, водата во бојлерот се испраќа преку посебно крило до алиштата со ефект како да паѓа во перењето, времето на Вашите програми ќе се намали, а алиштата се чистат со поголема прецизност и поголем перформанс на перење. Волна, итн. посебното нежно дејство на тресење за Вашите деликатни алишта работи во комбинација со оваа технологија за многу прецизно да ги перете Вашите алишта. Оваа функција се одвива со брзо мешање за алиштата слични на памук со густа нечистотија, што Ви овозможува да ги исчитите Вашите алишта со повисоки перформанси.
- Времетраењето и времето на примена на овој процес е дизајнирано да постигне најдобри резултати според спецификациите на програмите за перење. Во зависност од количината на испрани алишта и изборот на температурата на програмата, системот генерално се активира во рок од 25 до 60 минути. Во некои програми, прскањето се случува и на почетокот на програмата. Во овие програми, процесот на прскање започнува за 3 до 10 минути.

• Eco 40-60

Во програмата ECO 40-60, можете да перете нормално валкани памучни алишта, за кои е назначено да се перат заедно на 40°C или 60°C. Оваа програма е стандардна програма за тестирање според законодавството на ЕУ за еколошки одговорен дизајн и енергетско означување.

Иако оваа програма трае подолго од другите програми за перење, таа е поефикасна во однос на потрошувачката на енергија и вода. Вистинската температура на водата може да се разликува од наведената температура за перење. Кога перете алишта во помали количини (на пример, ½ од капацитетот или помалку), времетраењето на фазите на програмата може автоматски да се скрати. Во овој случај, потрошувачката на енергија и вода дополнително се намалува.

• Cottons

Вашата издржлива памучна облека (чаршафи, постелнина, крпи, бањарки, долна облека итн.) можете да ја перете во оваа програма. Кога е притиснато копчето за функцијата за брзо перење, времето на програмата е значително пократко, но ефективно перење се обезбедува со интензивни движења на перење. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, се обезбедуваат ефективни перформанси за перење и плакнење за многу валканите алишта.

• Synthetics

Маица, блуза, мешани ткаенини од синтетика/памук, итн. можете да ја перете облеката во оваа програма. Со притискање на копчето за функцијата за брзо перење значително се скратува времето на програмата и се обезбедува ефективно перење за Вашите невалкани алишта. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, се обезбедуваат ефективни перформанси за перење и плакнење за многу валканите алишта.

• Woollens/Hand Wash

Користете ја оваа програма за перење на волнени/нежни алишта. Изберете соодветна температура за етикетата на Вашите алишта. Вашите алишта се перат со многу деликатни движења за да не се оштетат.

• Hygiene+

Нанесувањето чекор со пареа на почетокот на програмата го олеснува омекнувањето на нечистотијата. Оваа програма вклучува интензивно и долго време на перење и антиалергиски и хигиенски алишта со висока температура (бебешка облека, постелнина, постелнина, долна облека итн.) користете ја за оној што ја носи. Високо ниво на хигиена се обезбедува со нанесување на пареа пред програмата, долгорочно загревање и дополнителни чекори за плакнење.

- Програмата е тестирана од Британската фондација за алергии (Allergy UK) на температура од 60°C и е одобрена за хигиена и ефикасност за отстранување на алергените.



Allergy UK е бренд на Британската фондација за алергии. Печатот за одобрување е создаден за да ги наведе оние кои бараат совет дека производот значително го намалува количеството на алергени во околината на алергичните луѓе или ги ограничува/намалува/елиминира алергените. Неговата цел е да обезбеди докази дека производите се научно тестирани или испитани за да дадат резултати што може да се измерат.

• Јоргани/наметки

Користете ја оваа програма за перење на Вашите јоргани полнети со фибер влакна со ознака „се пере во машина“. Погрижете се правилно да го поставите јорганот во машината за да избегнете оштетување на машината и јорганот.

Отстранете ја навлакмата на јорганот пред да го ставите во машината. Преклопете го јорганот на половина и ставете го во машината. Внимавајте јорганот да не дојде во допир со гумата околу вратата или со стаклото. Можете да ги користите и влакнестите палта, елеци, јакни итн. со ознака „се пере во машина“ на нив, користете ја оваа програма за перење.



Не ставајте повеќе алишта кога ставате дупли јорган со фибер влакна (200 x 200 см). Вашите памучни јоргани, перници и слично не се перат во машина.



Тепих, килим и слично не се перат во машина. Во спротивно, машината трајно ќе се оштети.

• Spin+Drain

Користете ја оваа програма за да ја отстраните водата од алиштата / внатрешноста на машината.

• Rinse

Користете кога сакате одделно да исплакнете.

• SteamTherapy

Користете ја оваа програма за да намалите туткање и да го намалите времето на пеглање на малите, неисфλεκани памучни, синтетички или мешани алишта.



Ова не е програма за перење. Во оваа програма можете да користите детергент, избелувач, отстранувач на дамки, итн. Не додавајте хемикалии.

• Завеси

Оваа програма можете да ја користите за перење тул и завеси. Се пере со мало количество детергент во одделот за главно перење поради нивната перфорирана конструкција поради што многу се пенат. Благодарение на посебниот профил за затегнување на

програмата, тулот и завесите се помалку истуткани. За да избегнете оштетување на завесите, не ја полнете машината над наведениот капацитет.



Во оваа програма, се препорачува да користите посебни детергенти направени за завеси во преградата за детергент во прав.

• Shirts

Користете ја оваа програма за да ги перете памучните и синтетичките кошули. Оваа програма овозможува алиштата помалку да се туткаат. Пареата се наноси на крајот од програмата за да се помогне во функцијата за намалување на туткањето. Пареата и специјалниот профил за затегнување применети на крајот од програмата го намалуваат туткањето на кошулите. Кога е одбрана функцијата за брзо перење, се активира алгоритмот за претперење.

• Нанесете ја хемикалијата за предтретман директно на алиштата или додајте го детергентот во машината од преградата за детергент во прав со детергентот. На овој начин, за многу пократко време можете да ги постигнете перформансите што ги добивате при нормално перење. Вашите кошули ќе траат подолго. Ако сакате да ја користите функцијата за временско одложување на Вашата машина, не користете ја хемикалија за предмиење. Хемикалијата за претперење може да тече над Вашите алишта, предизвикувајќи да се формираат дамки на алиштата.

** Се препорачува да не ги перете кошулите со повеќе од 6 кошули за да го минимизирате нивото на туткање со оваа програма. На крајот на перењето при перење на капацитети поголеми од 6 единици; може да се забележат разлики во нивото на туткање и количината на влага над кошулите.

• Xpress/Super Xpress

Користете ја оваа програма за перење на Вашата памучна облека со многу малку нечистотија и без дамки за кратко време. Со избраната функција за брзо перење, времето на програмата може да се намали до 14 минути. Ако е избрана функцијата за брзо перење, мора да се исперат најмногу 2 (два) кг алишта.

• Drum Clean

Користете често (на секои 1-2 месеци) за да се исчисти бојлерот и да осигурите соодветна хигиена. Извршете ја програмата кога машината е целосно празна. За подобри резултати, користете средство за отстранување бигор во прав (средство за чистење бојлер) погоден за машини за перење со избрана функција за детергент во прав. Откако ќе заврши програмата, оставете ја вратата за полнење отворена за да се исуши внатрешноста на машината.



Ова не е програма за перење. Ова е програма за одржување. Не ја извршувајте оваа програма доколку има нешто внатре во машината. Кога се обидува да ја стартувате, машината автоматски открива дека има товар внатре, можете да ја завршите програмата или да ја продолжите програмата во зависност од моделот на Вашата машина. Активното чистење нема да се случи ако програмата продолжи.

• Мешани

На оваа програма можете да ги перете Вашите памучни и синтетички алишта без да ги одвојувате.

• Деликатни

На оваа програма можете да ги перете Вашите нежни алишта, како што се плетена облека или чорапи од памучна/синтетичка мешавина. Движењата за перење на оваа програма се понежни. Перете ја облеката што сакате да ја задржи бојата со опцијата 20 степени или ладно перење.

• Долна облека

Оваа програма можете да ја користите за рачно перење нежни алишта или женска долна облека. Мала количина алишта треба да се пере со ставање во мрежа за перење. Токите, копчињата треба да се закопчаат, патентите треба да се затворат.

• Outdoor/Sport

Користете ја оваа програма за перење надворешна/спортска облека што содржи памучна/синтетичка смеса и водоотпорни навлаки како што е Gore-tex. Оваа програма овозможува нежно да се пере облеката благодарение на посебните ротациони движења.

• StainExpert

Вашата машина има посебна програма за дамки што обезбедува најефективно отстранување на различни видови дамки. Во оваа програма перете ги нешарените, издржливи памучни алишта и никогаш не перете нежни и шарени алишта. Секогаш проверувајте ја етикетата на алиштата пред перење (се препорачува за памучна кошула, пантолони, шорцеви, маичка погодна за долго перење; бебешка облека, пижами, престилка за храна, покривка за маса, чаршафи, постелнина, навлака за перници, пешкир за плажа/бања, трпезариска крпа, чорапи, памучна долна облека, итн.).

Во програмата Автоматско перење дамки можете да перете за 24 типа дамки прикажани подолу, групирани во три различни групи што може да се изберат со копчето за поставување „брзо/интензивно“. Во зависност од избраната група дамки, се извршува посебна програма која го измени времето на потиснување на водата, ритамот на перење, времето на перење и плакнење.

Можете да ги најдете следните групи на дамки што може да се избрат со копчето за поставка „брзо/интензивно“:

Кога е избрано „зафатено“;

Пот, нечистотија на јаката, храна, мајонез, прелив за салата, шминка, машинско масло, храна за бебиња.

Кога не е избрано „брзо/интензивно“;

Крв, чоколада, пудинг, трева, кал, јајца, путер, кари.

Кога е избрано „брзо“.

Чај, кафе, сок, кечап, црвено вино, кока кола, џем, јаглен

1. Изберете ја програмата за дамки.
2. Пронајдете ја дамката што сакате да ја отстраните од горенаведените групи и изберете ја соодветната група користејќи го копчето за избор на помошна функција Брзо/интензивно.
3. Внимателно прочитајте ја етикетата на алиштата и проверете дали се избрани соодветната температура и брзината на затегнување.

• Downloaded Program

Ова е посебна програма што Ви овозможува да преземате различни програми кога сакате. Првично, постои програма што стандардно ќе ја видите со апликацијата HomeWhiz. Меѓутоа, со HomeWhiz можете да изберете програма од претходно дефинираната поставка на програмата, потоа да ја промените и да ја користите.



Ако сакате да ја користите функцијата HomeWhiz и функцијата за далечинско управување, мора да ја изберете функцијата Преземање програма. Детални информации можете да најдете во делот за функцијата HomeWhiz и функцијата за далечинско управување


• Меки играчки

Меките играчки мора да се перат на програмата за нежни алишта поради нивните нежни ткаенини, влакна и додатоци. Програмата за меки играчки ги заштитува играчките за време на перењето благодарение на деликатните движења за перење и профилот за стискање. Се препорачува да користите течен детергент.



Играчки што може да се скршат со тврди површини никогаш не треба да се перат. Играчките не треба да се перат со алишта бидејќи може да ги оштетат алиштата.

6.6 Избор на температура



Кога се избира нова програма, на индикаторот за температура ќе се покаже препорачаната температура за програмата. Препорачаната вредност за температурата можеби не е максималната температура што може да се избере за тековната програма. Притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја измените температурата. Температурата постепено се намалува.




Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на температурата.

Температурата може да ја измените и откако ќе започне перењето. Оваа измена може да се направи доколку тоа го дозволуваат чекорите на перење.



Ако преминете до опцијата за перење со ладна вода и повторно го притиснете копчето за прилагодување на температурата, на екранот ќе се појави максималната препорачана температура за избраната програма. Повторно притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја намалите температурата.

6.7 Избор на брзина на центрифугата



Кога ќе се избере нова програма, на индикаторот за брзина на центрифугата ќе се покаже препорачаната брзина на вртежи за избраната програма. Препорачаната вредност за брзината на центрифуга можеби не е максималната брзина на вртежи што може да се избере за тековната програма. Притиснете го копчето за прилагодување на брзината на центрифугата за да ја измените брзината. Брзината на вртежи постепено ќе се намали.

Потоа, во зависност од моделот на производот, на екранот ќе се прикажат опциите „Паузирај плакнење I“ и „Без центрифуга“.

Доколку немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата за прекин на плакнењето за да спречите да се истуткаат кога нема вода во машината.

Оваа функција ги држи алиштата во последната вода за плакнење. Ако сакате да ги центрифугирате алиштата по функцијата за задржано плакнење:

1. Прилагодете ја брзината на центрифугата.

2. Притиснете го копчето за старт / пауза. Програмата ќе продолжи. Машината ја испушта водата и ги центрифугира алиштата.

Ако сакате да ја испуштите водата на крајот од програмата без центрифугирање, користете ја функцијата Без центрифуга.



Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на брзината на вртежите.


Може да ја измените брзината на вртежите откако ќе започне перењето ако чекорите на перење го дозволуваат тоа. Не може да се направат измени доколку не дозволуваат чекорите.

Паузирај плакнење

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата за прекин на плакнењето. Така алиштата ќе останат во водата за плакнење за да не се изгужваат ако бидат ненатопени. По овој процес притиснете го копчето Start/Pause ако сакате да ја испуштите водата без да ги центрифугирате алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се заврши по испуштањето на водата.

Ако сакате да ги центрифугирате алиштата што останале во вода, прилагодете ја брзината на вртежите и притиснете го копчето Start/Pause. Програмата ќе продолжи. Водата е испуштена, алиштата се центрифугирани и програмата е завршена.

6.8 Избор на помошна функција



Изберете ги саканите помошни функции пред да ја започнете програмата. Секогаш кога е избрана програма,

иконите од симболот на помошната функција што е избрана заедно со неа, светат.

Остануваат осветлени и рамките на помошните функции избрани за тековната програма откако перењето ќе започне.



Кога ќе се притисне копче за помошна функција што не може да се избере со тековната програма, машината за перење ќе направи звук за предупредување. Некои функции не може да се изберат заедно. Ако втората дополнителна функција не одговара со првоизбраната пред вклучување на машината, првоизбраната функција ќе се откаже, а ќе остане активна второизбраната функција. На пример, ако сакате да изберете Брзо перење откако сте избрале Дополнителна вода, Дополнителна вода ќе се откаже, а Брзо перење ќе остане активно. Не може да се избере помошна функција што не е компатибилна со програмата. (Погледнете ја „Табелата за програми и потрошувачка“) Некои програми имаат помошни функции што мора да работат истовремено. Тие функции не може да се исклучат. Рамката на помошната функција нема да се осветли, туку само внатрешниот дел.

6.8.1 Помошни функции

• Prewash

Претперење е потребно само за многу валкани алишта. Заштедувате енергија, вода, детергент и време ако не користите претперење.

• Fast/Intensive

Со оваа функција, можете да го скратите или зголемите времетраењето на програмата. Во зависност од изборот на програмата, може да има разлики во

зголемувањето и намалувањето на времето. Во случај брзиот или ТЕШКИОТ поводник да не свети, се прикажува соодветното време на програмата за нормално валкани алишта.

Во зависност од изборот на програмата, функцијата Интензивно може автоматски да се избере. Во тој случај, ќе свети силно на таблата. Кога перете многу валкани алишта, можете да го искористите интензивниот избор за да добиете подобри перформанси на перењето.

Можете да го намалите времето за малку извалканите алишта со притискање на копчето за брзо/интензивно на одредени програми. Откако ќе го притиснете копчето, сијаличката ќе се исклучи и ќе го достигнете соодветното програмско време за нормално валканите алишта. Кога ќе го притиснете истото копче по втор пат, тоа брзо ќе светка, малку ќе го намали времето и ќе го прикаже минималното време на програмата, соодветно за недоволно извалкани алишта. Со избирање на оваа функција може да се скрати времетраењето на соодветните програми до 50%. Благодарение на оптимизираните чекори на перење, високата механичка подвижност и оптималната потрошувачка на вода, се постигнуваат високи перформанси за перење и покрај пократкото времетраење.

•

Оваа функција помага поефикасно да се отстранат влакната од миленичињата од облеката.

Кога ќе ја изберете оваа функција, програмите за претперење и дополнително плакнење се додаваат во нормалната програма. Така процесот на перење се одвива со повеќе вода, а животинските влакна се отстрануваат поефикасно.

• Steam

Оваа функција помага во намалување на туткањето, намалување на времето на пеглање и омекнување и отстранување на нечистотијата од Вашите памучни, синтетички и мешани алишта.

*Во услови кога функцијата за пареа се применува на крајот од програмата, Вашите алишта може да бидат потопли на крајот од перењето. Ова се очекува во рамките на условите за работа на програмата.



Не користете течни детергенти кога ја активирате функцијата за пареа, освен ако имате сад за течости или можност за дозирање на течен детергент. Постои ризик од создавање дамки на алиштата.

• Remote Control

Можете да ги поврзете Вашите паметни уреди користејќи го ова копче за помошна функција. За подетални информации, погледнете ја функцијата HomeWhiz и функцијата за далечинско управување.

• Приспособена програма

Оваа помошна функција е достапна само за програми за памучни и синтетички алишта во комбинација со апликацијата HomeWhiz. Кога оваа функција е овозможена во менито „персонализирање“ HomeWhiz, можете да додадете до 5 дополнителни чекори за плакнење во програмата. Можете да изберете и користите некои помошни функции, дури и ако не се на Вашиот производ. Можете да го зголемите и намалите времетраењето на програмите за памучни и синтетички алишта во безбеден опсег.



Кога е избрана помошната функција за приспособена програма, перформансите на перење и потрошувачката на енергија се разликуваат од наведената вредност.

6.8.2 Функции/Програми избрани со притискање на копчињата за функции 3 секунди

• AntiCrease+

Со притискање и држење на соодветното копче за помошна функција 3 секунди ќе се избере оваа функција и ќе светне сијаличката за следење на програмата од соодветниот чекор. Кога е избрана оваа функција, барабанот ротира до 8 часа за да спречи туткање на алиштата на крајот од програмата. Во овој период од 8 часа, можете да ја откажете програмата и да ги извадите алиштата во секое време. Притиснете го копчето за избор на функција или копчето за вклучување/исклучување на машината за да ја откажете функцијата. Сијаличката за следење на програмата ќе остане вклучена додека не се откаже функцијата или додека не заврши чекорот. Ако функцијата не се откаже, таа ќе остане активна за време на следните циклуси на перење.

• Заштита за деца

Користејќи ја функцијата за заштита за деца, можете да ги спречите децата да не притискаат копчиња на машината. На овој начин, можете да спречите измени на тековната програма.



Со вклучена заштита за деца, можете да ја вклучувате и исклучувате машината со копчето за вклучување/исклучување. Кога повторно ќе ја вклучите машината, програмата ќе продолжи таму каде што застанала.

Ако копчињата се притиснат додека е активна заштитата за деца, ќе се огласи звучно предупредување. Ако копчињата се притиснат пет пати по ред, звучното предупредување ќе се откаже.

За да ја активирате заштитата за деца:

Притиснете и задржете го копчето за соодветната помошна функција 3 секунди. Кога ќе заврши одбројувањето „3-2-1“ на екранот, ќе се појави иконата за заштита за деца. Кога ќе се појави ова предупредување, можете да го ослободите копчето за помошна функција 3.

За да ја деактивирате заштитата за деца:

Притиснете и задржете го копчето за соодветната помошна функција 3 секунди. Иконата за заштита за деца ќе исчезне кога ќе заврши одбројувањето „3-2-1“ на екранот.

• Безжично поврзување

Со безжично поврзување, можете да ги спарите Вашата машина и паметниот уред. На овој начин, можете да добивате информации за статусот на машината од Вашиот паметен уред и да управувате со машината.

За да овозможите Wi-Fi:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Екранот ќе го прикаже симболот „on“ по одбројувањето „3-2-1“. Кога ќе се појави ова предупредување, отпуштете го копчето за далечинско управување. Иконата за безжична мрежа трепка кога производот се поврзува на Интернет. Кога поврзувањето е успешно, сијаличката на иконата останува вклучена.

За да оневозможите Wi-Fi:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. На екранот се појавува одбројувањето „3-2-1“, а на екранот ќе се појави симболот „off“.



Пред да можете да овозможите Wi-Fi, мора да се заврши почетното поставување на машината со апликацијата HomeWhiz. Ако го притиснете копчето „Далечинско управување“ по инсталацијата, безжичното поврзување автоматски ќе се активира.

6.9 Време на завршување

Екран за време

Кога е избрана функцијата за време на завршување, преостанатото време до започнувањето на програмата се прикажува во часови како 1ч, 2ч, а преостанатото време за завршување на програмата по започнувањето на програмата се прикажува во часови и минути како во примерот 01:30.




Времетраењето на програмата може да се разликува од вредностите во „Табелата за програми и потрошувачка“ во зависност од притисокот на водата, тврдоста на водата и температурата, температурата во просторијата и количината и видот на алиштата, избраните дополнителни функции и промените во напонот на струјата.


По одреден временски период откако ќе се активира функцијата за време на завршување, машината оди во режим на мирување и некои ЛЕД-диоды на екранот ќе се исклучат. Доколку има внес од корисникот, ЛЕД-сијаличките повторно ќе се вклучат.

Со функцијата Време на завршување, стартувањето на програмата може да биде одложено до 24 часа. По притискање на копчето за поставување време за завршување, се прикажува проценетото време на завршување на програмата. Доколку е поставено


времето на завршување, индикаторот за поставката за времето на завршување свети.



За да се активира функцијата за време на завршување, а програмата да заврши на крајот на одреденото време, мора да го притиснете копчето Старт/Пауза откако ќе го приспособите времето.



Доколку сакате да ја откажете функцијата Време на завршување, исклучете и вклучете го производот со притискање на копчето за вклучување/исклучување.



i Кога ја активирате функцијата Време на завршување, не додавајте течен детергент во одделот за детергент во прав бр. 2. Постои ризик од создавање дамки на облеката

1. Отворете ја вратата за полнење, ставете ги алиштата и ставете детергент итн.
2. Изберете програма за перење, температура, брзина на центрифуга и доколку е потребно, дополнителни функции.
3. Поставете го времето на завршување по Ваш избор со притискање на копчето за поставување на времето


на завршување. Индикаторот за поставување на времето на завршување свети.

4. Притиснете го копчето за старт / пауза. Започнува одбројувањето.

i Дополнителни алишта може да се додадат во машината за време на одбројувањето на Времето на завршување. На крајот на одбројувањето, симболот за време на завршување исчезнува, започнува циклусот на перење, а времето за избраната програма се појавува на екранот.

6.10 Вклучување на програмата

1. Притиснете го копчето Start / Pause за да ја започнете програмата.



2. Вратата е заклучена. Симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот откако ќе се заклучи вратата.
3. Светлата на индикаторот за следење на програмата на екранот ќе го покажат тековниот чекор на програмата.

i Ако не се стартува ниту една програма или не се притисне копче во рок од 10 минути за време на процесот на избор на програма, производот автоматски ќе се исклучи. Екранот и сите индикатори ќе се исклучат. Доколку го притиснете копчето за вклучување/исклучување, ќе се прикажат информации за стандардно избраната програма.

6.11 Заклучување на вратата за полнење

Има вграден систем за заклучување на вратичката за да не се отвори во случај на несоодветно ниво на вода.

Симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот кога ќе се заклучи вратата.



Ако се избере функцијата за далечинско управување, вратата ќе се заклучи. За да се отвори вратата, мора да се деактивира функцијата Далечинско започнување со притискање на копчето Далечинско започнување или со менување на позицијата на програмата.

Отворање на вратичката ако снеса струја:




Во случај да снеса струја, можете да ја користите рачката за итни случаи на вратичката под капакот на филтерот на пумпата за рачно да ја отворите вратата за полнење.




За да се избегне прелевање на вода пред да ја отворите вратата за полнење, проверете дали има вода во машината.

1. Исклучете го уредот со копче и од струја.
2. Отворете го капакот за филтерот на пумпата.




3. Повлечете ја рачката за итни случаи надолу на вратата за полнење со алат и ослободете ја. Потоа отворете ја вратата за полнење.
4. Доколку вратата за полнење не се отвори, повторете го претходниот чекор.




6.12 Менување на изборот откако ќе се вклучи програмата

Додавање алишта откако ќе се вклучи програмата

Ако нивото на вода во машината е соодветно кога ќе го притиснете копчето Start/Pause, заклучувањето на вратата ќе се деактивира и вратата ќе се отвори за да можете да додадете алишта. Иконата за заклучување на вратата на екранот се исклучува кога се деактивира заклучувањето на вратата. Откако ќе додадете алишта, затворете ја вратата и притиснете го копчето Start/Pause уште еднаш за да продолжите со циклусот на перење.




Ако нивото на вода во машината не е соодветно кога ќе го притиснете копчето Start/Pause, заклучувањето на вратата не може да се деактивира и иконата за заклучување на вратата продолжува да свети.




Префрлување на машината во режим на паузирање:

Притиснете го копчето Start/Pause за да ја префрлите машината во режим на пауза. Символот за пауза ќе трепка на екранот.



Менување на изборот на програма по започнувањето на програмата:


Кога се извршува програма, таа не може да се смени. Треба да ја паузирате програмата што работи ако Заштитата за деца не е активна и да изберете нова програма. Ова дејство ќе ја откаже тековната програма.



Промена на помошната функција, брзината и температурата:



Во зависност од тоа до кој чекор дошла програмата, може да ги поништувате или избирате помошните функции. Погледнете во „Избор на помошна функција“.

Можете да ги промените вредностите на брзината и температурата. Погледнете во „Избор на брзина на центрифуга“ и „Избор на температура“.



6.13 Откажување на програмата

Кога машината ќе се вклучи и исклучи, програмата ќе се откаже. Притиснете и задржете го копчето за вклучување/исклучување 3 секунди.



Доколку го завртите копчето за избор на програма кога е вклучена заштитата за деца, програмата нема да се откаже. Треба да ја откажете прво заштитата за деца. Ако сакате да ја отворите вратата откако сте ја откажале програмата, но не е возможно да ја отворите вратата бидејќи нивото на водата во машината е над отворот на вратата, тогаш свртете го копчето за избор на програма на програмата Pump+Spin (Испуштање вода+Центрифуга) за да ја испуштите водата од машината.

6.14 Крај на програмата

Предупредувањето за завршување ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши програмата.

Производот автоматски ќе се исклучи доколку не се притисне било кое копче во наредните 10 минути. Екранот и сите индикатори се исклучени.

Ќе се прикажат завршените чекори на програмата доколку го притиснете копчето за вклучување/исклучување.

6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување

HomeWhiz Ви овозможува да управувате со машината за перење со користење на паметниот апарат и да добивате информации за статусот на машината. Со апликацијата HomeWhiz може да го користите Вашиот паметен уред за да извршувате разни процедури на машината. Покрај тоа, одредени функции можете да ги користите само со апликацијата HomeWhiz.

Мора да ја преземете апликацијата HomeWhiz од продавницата за апликации преку Вашиот паметен апарат, за да ја користите функцијата на Bluetooth на Вашата машина.

Проверете дали Вашиот паметен апарат е поврзан со интернет за да ја инсталирате апликацијата.

Доколку ја користите апликацијата за првпат, следете ги упатствата на екранот за да го завршите регистрирањето на корисничка сметка. Откако процедурата на регистрација е готова, можете да ги користите сите производи со функцијата HomeWhiz што се наоѓаат во Вашиот дом.

Може да ја допрете картичката „Апарати“ во апликацијата HomeWhiz за да ги видите апаратите спарени со Вашата сметка. По инсталирањето на апликацијата, функцијата HomeWhiz ѝ овозможува на машината за перење да Ви испраќа инстант известувања преку Вашиот паметен апарат.



За да ја користите функцијата HomeWhiz, апликацијата мора да биде инсталирана на Вашиот паметен уред, а машината за перење мора да биде поврзана со Вашиот паметен уред преку Bluetooth. Ако машината за перење не е поврзана со Вашиот паметен уред, таа работи како апарат што нема функција HomeWhiz.

Производот ќе работи како што ќе се поврзе со Вашиот паметен уред преку Bluetooth. Контролите направени преку апликацијата се вклучуваат кога ќе направите спарување. Затоа, јачината на сигналот на Bluetooth помеѓу апаратот и паметниот уред мора да биде соодветна.

Одете на www.homewhiz.com за да ги видите верзиите на Android и iOS поддржани од апликацијата HomeWhiz.




Сите безбедносни мерки опишани во „УПАТСТВА ЗА ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ“ од прирачникот за корисници се однесуваат и на далечинското управување преку апликацијата

6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz


За да може апликацијата да работи, мора да се воспостави поврзување помеѓу Вашиот апарат и апликацијата HomeWhiz. За да се воспостави ова поврзување, мора да ги следите чекорите подолу за процедурата на инсталирање и на апаратот и на апликацијата HomeWhiz.

1. Ако додавате уред за првпат, допрете на картичката „Appliances (Уреди)“ во апликацијата HomeWhiz. Изберете го копчето „ADD APPLIANCE (Додај уред)“ (допрете овде за поставување нов уред) во горниот десен агол. Направете го поставувањето следејќи ги и чекорите подолу и чекорите во апликацијата HomeWhiz.

2. За да започнете со инсталирање, проверете дали машината е исклучена. Притиснете и задржете го копчето за вклучување/исклучување, а копчето за функцијата за далечинско управување последователно 3 секунди за да ја префрлите машината во режим на поставување HomeWhiz.



3. Кога уредот е во режим на инсталирање на HomeWhiz, ќе видите анимација на екранот, а иконата за Bluetooth ќе трепка додека машината се спари со паметен уред. Само копчето за програми ќе биде активно во овој режим. Другите копчиња ќе бидат неактивни.



4. Следете ги упатствата на екранот на апликацијата HomeWhiz.
5. Почекајте да заврши инсталирањето. Кога ќе заврши инсталирањето, именувајте ја машината за перење. Сега можете да допрете и да го видите производот што сте го додале во апликацијата HomeWhiz.




Вашата машина за перење автоматски ќе се исклучи ако не можете успешно да го направите поставувањето во рок од 5 минути. Во тој случај, мора одново да го започнете процесот на поставување. Доколку проблемот продолжува, контактирајте со овластен сервисер.


Можете да ја користите машината за перење со повеќе од само еден паметен уред. За да го сторите тоа, преземете ја апликацијата HomeWhiz и на другите паметни уреди. Кога ќе ја стартувате апликацијата, ќе треба да се најавите со сметката што претходно ја создадовте и спаривте со Вашата машина за перење. Во спротивно, прочитајте го делот за поврзување со машина за перење којашто е поврзана со нечија друга сметка.



Потребно е интернет поврзување на Вашиот паметен уред за да продолжите со инсталирањето на HomeWhiz. Во спротивно, апликацијата HomeWhiz нема да Ви дозволи успешно да го завршите инсталирањето. Контактирајте со давателот на интернет услуги ако имате проблеми со интернет поврзувањето



Апликацијата HomeWhiz може да бара да го напишете бројот на производот прикажан на етикетата на производот. Можете да ја најдете етикетата на производот во вратата на апаратот. Бројот на производот се наоѓа на етикетата.



6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка

Ако машината за перење што сакате да ја употребите била претходно внесена во системот преку туѓа сметка, треба да направите ново поврзување меѓу апликацијата HomeWhiz и апаратот.

1. Преземете ја апликацијата HomeWhiz на новиот паметен уред што сакате да го користите.
2. Направете нова сметка и најавете се во неа преку апликацијата HomeWhiz.
3. Следете ги чекорите опишани во Инсталирање на HomeWhiz (Инсталирање на HomeWhiz) и продолжете со поставувањето.




Бидејќи karakteristikата HomeWhiz и функцијата Далечинско управување на вашиот апарат се управува преку спарување користејќи Bluetooth технологија, само една апликација Homewhiz може да управува со нив истовремено.

6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz

Следете ги следните чекори за да избришете машина за перење што е претходно усогласена со туѓа сметка.

1. Вклучете ја Вашата машина со копчето за вклучување/исклучување.
2. Кога машината работи, притиснете и задржете ги копчето за функцијата за далечинско управување и копчето за поставување на време на завршување 5 секунди.



3. Ќе чуete звук за предупредување од производот за да го извести Вашето барање по одбројувањето на екранот. Бришењето на совпаѓањето ќе трае неколку секунди.

По оваа операција, не можете да ја користите функцијата HomeWhiz на Вашата машина за перење сè додека не направите друго поставување.

Вашиот производ не треба да е поврзан со интернет за да се избрише совпаѓање на сметката. Вашето барање ќе биде примено. Ова совпаѓање автоматски ќе се избрише кога производот првпат ќе се поврзе со интернет.

6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба


Откако ќе заврши инсталирањето на HomeWhiz, Bluetooth автоматски ќе се вклучи. За да го активирате или деактивирате поврзувањето со Bluetooth, погледнете во „Bluetooth 3“. Ако ја исклучите и вклучите машината додека е активен Bluetooth, таа автоматски повторно ќе се поврзе. Во случаи како што е спарен уред што излегува од опсег, Bluetooth автоматски ќе се исклучи. Од таа причина, треба

повторно да го вклучите Bluetooth ако сакате повторно да ја користите функцијата за далечинско управување. Проверете го симболот за Bluetooth на екранот за да го следите статусот на поврзување. Ако симболот постојано е вклучен, имате Bluetooth поврзување. Ако симболот трепка, производот се обидува да се поврзе. Ако симболот е исклучен, не сте поврзани.



Кога е вклучено Bluetooth поврзувањето на производот, функцијата за далечинско управување ќе може да се избере. Ако не можете да ја изберете функцијата за далечинска контрола, проверете го статусот на врската. Ако не може да се воспостави поврзување, повторете ги првичните чекори на инсталацијата на производот. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Од безбедносни причини, вратата на производот ќе биде заклучена и ќе остане заклучена без оглед на режимот на работа на производот кога е активирана функцијата за далечинско управување. Ако сакате да ја отворите вратата на производот, ќе треба да го свртите копчето за избор на програма и да притиснете на копчето за далечинско управување за да ја деактивирате функцијата за далечинско управување.

Кога сакате далечински да управувате со Вашата машина за перење, откако ќе го затворите предниот капак, ќе треба да ја активирате функцијата за тоа со притискање на копчето за далечинско управување додека копчето за избор на програма е во позицијата за преземање програма/далечинско управување на контролниот панел на машината за перење. Штом е остварен пристап до производот, ќе видите екран сличен на тој долу.



Кога е вклучено далечинското управување, може само да управувате со машината, да ја исклучувате и да го следите статусот преку машината за перење. Преку апликацијата можете да управувате со сите функции освен со заштитата за деца.

Може да следите дали функцијата Далечинско управување е вклучена или исклучена преку индикаторот за функција на копчето.

Ако е исклучена функцијата за далечинска контрола, сите операции се контролираат преку машината за перење и дозволено е само да го гледате статусот преку апликацијата.

Во случај да не може да се вклучи функцијата Далечинско започнување, апаратот ќе направи звук за предупредување кога ќе го притиснете копчето. Ова може да се случи во случаи како кога апаратот е вклучен и нема спарен паметен уред преку Bluetooth. Такви ситуации се кога поставките за Bluetooth се исклучени или кога е отворена вратата на машината. Откако ќе ја вклучите оваа функција на машината за перење, ќе остане вклучена освен во одредени случаи и ќе може далечински да управувате со машината за перење преку Bluetooth. Во одредени случаи, се деактивира од безбедносни причини:

- Кога машината за перење има прекин во напојувањето.
- копчето за програми е свртено и избрана е различна програма или уредот е исклучен.

6.15.5 Решавање проблеми

Доколку имате проблеми со управувањето или поврзувањето, применете ги следните чекори. Набљудувајте дали се повторува истиот проблем откако ќе направите исто.

1. Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со домашната интернет-мрежа.
2. Рестартирајте ја апликацијата.
3. Исклучете Bluetooth и повторно вклучете го преку контролниот панел.
4. Ако не можете да воспоставите врска со помош на чекорите горе, повторете ги првичните чекори за поставување на машината за перење.

Ако проблемот и понатаму опстојува, обратете се до овластен сервисер.

6.16 Осветлување на барабанот

Светилката за осветлување на барабанот на машината ќе се вклучи за време на изборот на програма.

7 Одржување и чистење




Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Работниот век на производот е продолжен и проблемите што често се појавуваат ќе се намалат ако производот се чисти во редовни интервали.

7.1 Чистење на фиоката за детергент

Чистете ја фиоката за детергент редовно (на секои 4-5 перења) како што е прикажано подолу за да спречите наталожување на детергент во прав. Исчистете го сифонот ако во преградата за омекнувач остане вишок вода и смеса од омекнувачот.



1. Притиснете го обележаниот дел на сифонот во преградата за омекнувач и потоа повлечете ја фиоката кон себе за да ја извадите.

Светилката ќе се исклучи 10 минути откако ќе започне програмата. Ако не се започне ниедна програма или не се притисне ниедно копче во рок од 10 минути од процесот на избор на програма, светлата на дисплејот ќе се згаснат.

Светилката за осветлување на барабанот на машината ќе се вклучи откако ќе се заврши програмата. Кога ќе ја исклучите машината, светилката ќе се исклучи. Светилката за осветлување на барабанот ќе се исклучи ако не притиснете ниту едно копче во рок од 10 минути по завршувањето на програмата.

2. Подигнете го и извадете го сифонот одзади како што е прикажано.
3. Исплакнете ги фиоката и сифонот во мијалникот со многу топла вода. Користете ракавици или соодветна четка за да спречите контакт со кожа со остатоците во фиоката.
4. Цврсто наместете ги сифонот и фиоката назад по чистењето.


7.2 Чистење на вратата и барабанот

За производи со програма за чистење на барабанот, погледнете го делот Ракување на производот..



Повторувајте го процесот за чистење на барабанот секои 2 месеци.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете средство против бигор што е соодветно за машини за перење.



По секое перење проверете дали страни тела се останати во производот.

Ослободете ги отворите со чепкалка за заби ако оние на внатрешната страна на барабанот што се прикажани на сликата се блокирани.

Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од рѓа на барабанот. Исчистете ги дамките на површината на барабанот користејќи средства за чистење не'рѓосувачки челик.

Не користете челична или метална волна. Така ќе ги оштетите обоените, хромирани и пластични површини. Ви препорачуваме да ја избришете гумената лента со сува и чиста крпа на крајот од програмата. Ова ќе ги отстрани остатоците од гумената лента во машината и ќе спречи создавање на непријатни мирисби.

7.3 Чистење на куќиштето и на контролната табла


Избришете ја шасијата на производот со вода и сапун или меки детергенти во форма на гел коишто не предизвикуваат корозија ако е неопходно и потоа исушете со мека крпа.

Користете само мека и сува крпа за да го исчистите контролниот панел. Не користете средства за чистење што содржат белило.

7.4 Чистење на филтрите за довод на вода

Има филтер на крајот на секој вентил за довод на вода од задната страна на производот, како и на крајот на секое црево за довод на вода каде што се закачени за славината. Овие филтри спречуваат страни тела и нечистотија од

водата да навлезат во производот. Филтрите треба да се чистат доколку се валкани.



1. Затворете ги славините.
2. Извадете ги навртките на цревата за довод на вода за да пристапите до филтрите на вентилите за довод на вода и исчистете ги со соодветна четка. Ако филтрите се многу нечисти, извадете ги со клешта и исчистете ги на овој начин.
3. Извадете ги филтрите на рамните краеви на цревата за довод на вода заедно со дихтунзите и исчистете ги темелно под млаз вода.
4. Внимателно заменете ги дихтунзите и филтрите и затегнете ги нивните навртки со рака.

7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата

Системот со филтер на производот спречува цврсти предмети како копчиња, монети или влакна од ткаенини да се запуши пумпата при испуштање на водата. Така, водата се испушта без проблем, а рокот на траење на пумпата се продолжува.

Ако производот не успее да ја испушти водата, филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 месеци. Водата прво мора да се испушти за да се исчисти филтерот на пумпата.

Дополнително, пред да го превезувате производот (на пример, кога се селите во друга куќа) водата треба целосно да се исцеди.

**ЗАБЕЛЕШКА:**

Надворешни предмети што се останати во филтерот на пумпата можат да го оштетат производот или да предизвикаат проблем со бучава.

Во региони каде што е можно замрзнување, славината мора да се затвори, системското црево мора да се отстрани и водата во производот мора да се исцеди кога производот не е во употреба.

По секоја употреба, затворете ја славината на која е поврзано доводното црево.


За да го исчистите нечистиот филтер и да ја испуштите водата:

1. Исклучете го производот од струја за да го прекинете напојувањето.




Температурата на водата во производот може да се зголеми до 90°C. За да избегнете ризик од изгореници, исчистете го филтерот откако ќе се излади водата во производот.

2. Отворете го капакот на филтерот.



3. Следете ги постапките подолу за да ја испуштите водата.

Ако производот е во итна ситуација кога треба да се употреби црево за итно испуштање на водата, за да ја исцедите водата:



- Повлечете го цреводо за итно испуштање од лежиштето.
- Ставете го крајот на цреводо во голем сад. Испуштете ја водата во садот со повлекување на рачката на крајот на цреводо. Кога садот е полн, затворете го крајот на цреводо со приклучокот. Исцедете ја целата вода со повторување на постапката наведена погоре откако ќе ја истурите водата од садот.
- Кога ќе заврши испуштањето вода, затворете го крајот со чепот повторно и фиксирајте го цреводо на свое место.
- Одвртете го филтерот на пумпата.

1. И исчистете ги остатоците во филтерот како и конците, ако има, околу областа на пумпата.
2. Заменете го филтерот.
3. Ако капакот на филтерот се состои од два дела, затворете го со притискање на јазичето. Ако се состои од еден дел, поставете ги прво јазичињата во долниот дел на своите места и потоа притиснете го горниот дел да се затвори.

8 Решавање проблеми



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Програмите не се вклучуваат кога ќе се затвори вратата.

- Копчето Вклучување / Паузирање / Откажување не е притиснато. >>> Притиснете го копчето Вклучи / Паузирај / Откажи.

- Затворањето на вратата од барабанот може да оди потешко доколку е преполно. >>> Намалете ја количината на алишта и проверете дали вратата е соодветно затворена.

Програмата не може да започне да работи или да се избере.

- Производот се префрли во режим на самозаштита поради проблем со напојувањето (линиски напон, притисок на вода и сл.). >>> Во зависност од моделот на производот, изберете друга програма со вртење на копчето за избор на програма или притискање и држење на копчето за вклучување/исклучување 3 секунди за да ја откажете програмата. Претходната програма ќе се откаже. Видете во

Вода во производот.

- Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. >>> Ова не е дефект; водата не е штетна за производот.

Производот не зема вода.

- Славината е затворена. >>> Отворете ги славините.
- Доводното црево е превиткано. >>> Исправете го цревото.
- Затнат е доводниот филтер. >>> Исчистете го филтерот.
- Вратата за полнење не е затворена. >>> Затворете ја вратата.

Машината не ја испушта водата.

- Одводното црево е затнато или превиткано. >>> Исчистете или исправете го цревото.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.

Машината вибрира или работи бучно.

- Производот не е стабилен. >>> Приспособете ги ногалките за да го балансира производот.
- Тврда супстанца навлегла во филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.
- Шрафовите за безбеден транспорт не се извадени. >>> Извадете ги безбедносните навртки за транспорт.
- Количината алишта во производот е премала. >>> Додајте повеќе алишта во машината.

- Има премногу алишта во производот. >>> Извадете дел од алиштата од машината или распределете ги алиштата со рака за да ги распоредите еднакво.
- Производот е навален врз цврст предмет. >>> Погрижете се производот да не се потпира на ништо.

Протекува вода од дното на производот.

- Одводното црево е затнато или превиткано. >>> Исчистете или исправете го цревото.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.

Производот престана да работи кратко време по започнувањето на програмата.

- Машината привремено застана заради низок напон. >>> Производот ќе продолжи да работи кога напонот ќе се врати на нормално ниво.

Производот веднаш ја испушта водата што ја прима.

- Одводното црево не е поставено на соодветна висина. >>> Поврзете го одводното црево како што е опишано во упатството за употреба.

Во производот не се гледа водата додека пере.

- Водата се наоѓа во делот од производот што не можете да го забележите. >>> Ова не е дефект.

Вратата за полнење не може да се отвори.

- Активирана е бравата на вратата поради нивото на вода во производот. >>> Испуштете ја водата со извршување на програмата Цедење или Центрифуга (Pump or Spin).
- Производот ја загрева водата или е во фаза на центрифуга. >>> Почекајте да заврши програмата.
- Вратата од барабанот може да се заглави поради притисокот врз неа. >>> Фатете ја рачката и туркајте и влечете ја вратата за да ја ослободите и отворите.

- Ако нема струја, вратичката на производот нема да се отвори. >>> За да ја отворите вратата, отворете го капакот на филтерот на пумпата и повлечете ја рачката за итни случаи поставена на задната страна од капакот. Видете во Заклучување на вратата за полнење ► 36]

Перењето трае подолго од наведеното во упатството за употреба. (*)

- Притисокот на водата е низок. >>> Производот чека додека не се наполни со соодветна количина навода за да спречи слаби резултати при перењето, поради намалената количина на вода. Поради тоа, времето на перење се продолжува.
- Напонот е низок. >>> Времето на перење е продолжено за да се избегнат лоши резултати при перењето кога напонот е низок.
- Влезната температура на водата е ниска. >>> Потребното време за загревање на водата трае подолго во ладните годишни времиња. Исто така, времето на перење може да се продолжи за да се избегнат лоши резултати при перењето.
- Бројот на плакнења и/или количината на вода за плакнење се зголемија. >>> Производот ја зголемува количината на вода за плакнење кога е потребно добро плакнење и прави дополнително плакнење доколку е неопходно.
- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

Времетраењето на програмата не одбројува. (само кај моделите со екран) (*)

- Тајмерот може да запре кога машината прима вода. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не прими соодветна количина вода. Производот ќе чека сè додека не прими доволно вода за да се избегнат

незадоволителни резултати од перењето заради недостаток на вода. Потоа, индикаторот на тајмерот ќе продолжи да одбројува.

- Тајмерот може да запре при загревање. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не ја достигне избраната температура.
- Тајмерот може да запре при центрифугирање. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамноерна распореденост на алиштата во производот.

Времетраењето на програмата не одбројува. (*)

- Полнењето во производот не е избалансирано. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамноерна распореденост на алиштата во производот.

Производот не се префрла на фаза на центрифугирање. (*)

- Полнењето во производот не е избалансирано. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамноерна распореденост на алиштата во производот.
- Производот нема да центрифугира ако водата не е целосно испуштена. >>> Проверете ги филтерот и одводното црево.
- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

Слаби резултати при перењето: Алиштата стануваат сиви. ()**

- Употребувана е недоволна количина детергент подолг временски период. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.

- Перењето при ниски температури трае долго. >>> Изберете ја соодветната температура за перење на алиштата.
- Користена е недоволна количина детергент кај тврда вода. >>> Користењето недоволна количина детергент со тврда вода предизвикува нечистотијата да се залепи на алиштата и тие да станат сиви со тек на време. Многу е тешко да се отстрани сивата боја кога еднаш ќе се нафати на алиштата. Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.

**Слаби резултати при перењето:
Дамките не се отстрануваат или
алиштата не се белат. (**)**

- Се користи недоволна количина детергент. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Ставени се премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината. Наполнете ја со количина препорачана во „Табела со програми и потрошувачка“.
- Избрана е погрешна програма и температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура за перење на алиштата.
- Користен е погрешен детергент. >>> Користете оригинален детергент соодветен за производот.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Ставете детергент во соодветната преграда. Не мешајте средство за белење и детергент.

**Слаби резултати при перењето: Се
појавуваат маслени дамки на
алиштата. (**)**

- Барабанот не е чистен редовно. >>> Барабанот чистете го редовно. За оваа процедура, видете на Чистење на вратата и барабанот [► 42]

**Слаби резултати при перењето:
Алиштата мирисаат непријатно. (**)**

- Мириси и слоеви бактерии се формираат во барабанот како резултат на континуирано перење при ниски температури и/или кратки програми. >>> Оставете ги подотворени фиоката за детергент и вратата за полнење после секое перење. Така ќе се спречи влажната околина во машината погодна за

Бојата на алиштата избледува. ()**

- Ставени се премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината.
- Детергентот што го користите е влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Избрана е повисока температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура, според видот на алишта и нивото на извалканост.

Машината за перење не плакне добро.

- Количината, брендот и условите на чување на детергентот не се соодветни. >>> Користете детергент соодветен за машината и за алиштата. Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Проверете го филтерот.
- Превиткано е одводното црево. >>> Проверете го одводното црево.

**Алиштата остануваат крути по
перењето. (**)**

- Се користи недоволна количина детергент. >>> Користењето недоволна количина детергент според тврдоста на водата може да

предизвика алиштата да станат крути со тек на време. Користете соодветна количина детергент согласно тврдоста на водата.

- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.

Алиштата не мирисаат на омекнувачот. ()**

- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.

Има остатоци од детергентот во фиоката за детергент. ()**

- Детергентот е ставен во влажна фиока. >>> Избришете ја фиоката за детергент пред да ставите детергент во неа.
- Детергентот бил влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Притисокот на водата е низок. >>> Проверете го притисокот на водата.
- Детергентот во главната преграда станал влажен додека машината примала вода за претперење.

Отворите во преградата за детергент се затнати. >>> Проверете ги отворите и исчистете ги ако се затнати.

- Има проблем со јазичињата на фиоката за детергент. >>> Повикајте овластен сервисер.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.
- Барабанот не е чистен редовно. >>> Барабанот чистете го редовно. За оваа процедура, видете на Чистење на вратата и барабанот [► 42]

Во производот се прави премногу пена. ()**

- Користени се несоодветни детергенти за машината. >>> Користете детергенти соодветни за машината за перење.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Ставајте само доволна количина детергент.
- Детергентот бил чуван во несоодветни услови. >>> Чувајте го детергентот затворен и на суво место. Не чувајте го на многу топли места.
- Некои мрежести алишта, како на пример тул, може да произведат многу пена поради нивната текстура. >>> Користете помали количини детергент за овој тип алишта.
- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ставајте го детергентот во соодветната преграда.
- Омекнувачот е примен многу рано од производот. >>> Може да има проблем со вентилите или фиоката за детергент. Повикајте овластен сервисер.

Излегува пена од фиоката за детергент.

- Има ставено премногу детергент. >>> Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 1/2 литри вода и истурете го во одделот за главно перење во фиоката за детергент. >>> Ставете детергент во производот што е соодветен за програмите и за максималното полнење што е посочено во „Табелата

за програми и потрошувачка".
Намалете ја количината на детергент
кога користите дополнителни хемиски
средства (отстранувач на дамки,
белило и сл.)

Алиштата се мокри на крајот на програмата. (*)

- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент.
>>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

(*) Производот не се префрлува во фазата на центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот за да се спречи оштетување на производот и на

околината околу него. Алиштата треба да се прераспоредат и одново да се извртат.

(**) Барабанот не е чистен редовно. Барабанот чистете го редовно. Видете во Чистење на вратата и барабанот [► 42]



Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во ова поглавје, консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис. Не обидувајте се сами да го поправате расипаниот производ.



Проверете го делот HomeWhiz за поврзаните информации за решавање проблеми.

9 ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Крајниот корисник може соодветно да се справи со некои (едноставни) дефекти без да се појави безбедносен проблем или небезбедна употреба, под услов да се извршуваат во границите на и во согласност со следниве упатства (видете во делот „Самопоправка“). Затоа, освен ако не е поинаку потврдено во делот "Самопоправка" подолу, поправките треба да се адресираат на регистрирани професионални сервисери за да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кој има пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ од страна на производителот во согласност со методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/EC. **Сепак, само агентот за сервис (т.е. овластени професионални сервисери), до кој можете да стапите во контакт преку телефонскиот број даден во упатството за употреба/картичката со гаранција или преку вашиот овластен дистрибутер, може да обезбеди услуга според условите во гаранцијата. Затоа, имајте на ум**

дека поправките од професионални сервисери (кои не се овластени од Веко) ја поништуваат гаранцијата.

Самопоправка

Крајниот корисник може да изврши самопоправка во однос на следниве резервни делови: врата, шарки и заптивки на вратите, други заптивки, склоп за заклучување на вратата и пластични периферни додатоци како диспензери за детергент (ажурирана листа е достапна и на support.beko.com од 1 март 2021 година)

Освен тоа, за да се осигури безбедноста на производот и да се спречи ризик од сериозни повреди, споменатата самопоправка ќе се изврши следејќи ги упатствата во упатството за употреба за самопоправка или оние што се достапни на support.beko.com За Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете сами да поправате.

Поправката и обидите за поправка на крајните корисници на делови што не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во упатството за употреба за самопоправка или оние што

се достапни на support.beko.com , може да предизвикаат безбедносни прашања што не се припишуваат на support.beko.com и ќе ја поништи гаранцијата за производот.

Затоа, се препорачува крајните корисници да се воздржат од обид да извршат поправки што не спаѓаат во споменатата листа на резервни делови, и во вакви случаи да контактираат овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.

Како пример, но не ограничувајќи се на, следниве поправки мора да бидат адресирани до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: мотор, склоп на пумпа, главна плоча, моторна плоча, табла со екран, грејачи итн.

Производителот/продавачот не сноси одговорност во секој случај кадешто крајните корисници не го почитуваат гооренаведеното

Достапноста на резервните делови на машината за перење или за перење и сушење што ја купивте е 10 години. За време на овој период, оригиналните резервни делови се достапни за правилно да работи машината за перење или за перење и сушење.

Кога апаратот е исклучен, ако ги притискате подолго време копчињата 1 и 2 за помошна функција, на екранот се појавува одбројување 3-2-1 и вкупните завршени циклуси на перење.
Откако ќе се прикаже вкупниот циклус на перење, се прикажуваат и кодовите за грешка, ако има. Проверете ги информациите на екранот преку долната табела.

Информации на екранот	Причина	Решение
Грешка	На апаратот е прикажан алгоритам за безбедност.	Почекајте испишаниот текст да исчезне. По притискањето на копчиња 1 и 2 за помошна функција, проверете ги информациите на екранот.
SC	Вашата поплака не е решена за време на проверката.	Јавете се во овластениот сервис.
E5	Можеби е запушен филтерот на пумпата.	Исчистете го филтерот на пумпата Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. Обидете се да ја пуштите центрифугата. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E8	Машината можеби не прима вода.	• Пуштете ги славините. • Проверете дали снемало вода. • Проверете ја конекцијата со влезното црево, ако се превиткало некаде, исправете го. • Исчистете го филтерот на пумпата. Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. • Затворете ја предната врата на машината. Проверете дали вратата е добро затворена. Пуштете ја машината уште еднаш. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E29	Машината се префрлила на режим за самозаштита поради проблем со напојувањето (напон на линијата, притисок на водата итн.)	За да се поништи некоја програма, свртете го копчето за избор на програми за да изберете друга програма. Претходната програма ќе биде понижена. Видете „Поништување на програмата“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E17	Во машината има пена откако е завршен циклусот.	• Чувајте го детергентот на затворено и суво место. Не го чувајте на премногу топли места. • Ставајте помалку детергент за порозни ткаенини, како на пример тул. • Користете соодветно количество детергент за количеството алишта и нивната валканост. • Користете само доволно количество детергент. • Ставајте го детергентот во соодветната преграда. • Пуштете ја програмата за чистење на барабанот додека машината е празна. Видете ја програмата „Чистење на барабанот“. Ако машината нема програма за чистење на барабанот, може да ја користите програмата Cotton 90C (Памук 90C). • Откако ќе пуштите кратка програма без детергент, проверете ја машината. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E18	Центрифугирањето не почнало поради нерамнотежа на машината.	Проверете ги алиштата во машината. Можеби внатре нема доволно алишта. Обидете се да ставите повеќе алишта. Алиштата можеби довеле до нерамнотежа; рачно сортирајте ги алиштата и рамномерно распоредете ги во машината. Повторно обидете се со центрифугата.
E12	Можеби во машината има вода.	Извадете го приклучокот од штекер. Можеби под машината има вода. Исчистете ја водата под машината. Повторно ставете го приклучокот во штекер. Обидете се да пуштите краток циклус. Ако проблемот остане или гледате дека протекува вода од некое црево, затворете ги вентилите и јавете се во сервисот.
E27	Проверете го одводот на вода од машината.	Видете „Поврзување на цреводо за одвод со одводот“.
E84	Не може да се воспостави BLE конекција.	Проверете ја конекцијата и обидете се да се конектирате. Видете „HomeWhiz и далечинско управување“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.

